



Израелската тајна служба "Мосад" важи за една од најгледните и најмоќните во светот. Истовремено таа е и најорганизираната разузнавачка установа на планетата. Во Ерусалим "Мосад" има статус на мит, национално достоинство и институција со немерливи заслуги за постоењето на еврејската држава. Минатата година ЦИА донесе одлука за формирање нова служба која ќе биде втемелена на основата да ги контролира и да ги проверува информациите на разузнавачите собрани на терен, а не по електронски пат.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ТРАНСФОРМАЦИЈА КОМПАТИБИЛНА НА XXI ВЕК

Неодамна американската Централна разузнавачка агенција (ЦИА) распиша конкурс за прием на нови професионалци. Објавен е своевиден тест кој треба да ги охрабри сите заинтересирани кои имаат намера да се впуштат во светот на шпионажата. Од своите нови "борци" ЦИА не бара пријатен изглед, познавање на боречки вештини, типови кои личат на Џејмс Бонд, туку едноставност, скромност и вештина на препознавање. ЦИА кандидатите ги вбројува во неколку категории за различни намени - лица кои бараат предизвици, набљудувачи, љубопитни истражувачи, иноватори и импресивни умови. На американската служба ѝ се потребни кадри од сите овие категории. Вработувањето нови луѓе во најмоќната светска разузнавачка служба следуваše последниве неколку го-



Сепак, и покрај предвидувањата на ЦИА дека заинтересираноста на потенцијалните разузнавачи ќе биде голема, тоа не беше така. Почетокот на кампањата не ги даде очекуваните резултати. Појавувањето на огласите во печатените медиуми во црно-бела техника и видеопораките на медиумите со штуро објаснување, кои беа емитувани во лоши термини, не ги натераа заинтересираните да се пријават на конкурсот. Во ЦИА беше проценето дека постои страв, претпазливост или недоверба кај луѓето за таа работа. Комисиите кои работат во



Со текот на времето многу ветерани од областа на разузнавањето пројавувале амбиции за доаѓање на политичкиот и на државниот трон. На пример, својата диктаторска кариера Сталин ја почнал како таен агент "Коба", а Јуриј Андропов како претседател на руската КГБ. Поранешниот руски премиер, Евгениј Примаков, бил и директор на надворешната разузнавачка служба на Русија, а претседателот Владимир Путин бил полковник на КГБ. Израелскиот премиер, Јицак Рабин, бил функционер на "Мосад", а Хеим Херцог, претседателот на Израел на почетокот, исто така, работел како човек на "Мосад".

Светот е претворен во шпионско дувло во кое секој секого следи, набљудува, ликвидира, осакатува... Разузнавачките служби стануваат активни како никогаш досега. И Западот и Истокот се ставени во рововски позиции за заштита на тајните, на податоците, но истовремено прават сè што можат за да дознаат нешто за другите, за соседот, за непријателот. Работите особено се раздвижија по нападите врз Њујорк и Вашингтон од 11 септември 2001 година. Оттогаш тајните служби ги впрегнаа своите машинерии и почна подземната битка на XXI век. Речиси секоја земја се бори во своите редови да ангажира професионални работници од областа на разузнавањето, од нив да користи информации и факти кои ќе бидат во служба на интегритетот и суверенитетот на земјата.

ШПИОН - КОЛК

дини кога се јави потребата од поголема борба против глобалниот тероризам. Администрацијата на Џорџ Буш побара зголемување на бројот на оперативците и аналитичарите на ЦИА за 50 проценти. Истовремено претседателот бараше ангажирање на двојно повеќе научници, кои би наоѓале начини за борба против тероризмот и спречување на опасноста од ширење на оружјата за масовно уништување. Агенцијата се надева дека барањата на шефот на американската држава ќе можат да бидат исполнети најдоцна до 2011 година.

ЦИА, задолжени за прием на нови членови, сфатија дека пропагандата е погрешна и дека треба да се пристапи со поинаков план и стратегија. Наредните маркетинг спотови беа многу поубедливи од стартните и веќе на шалтерите за прием има околу 3.500 пријавни документи. ЦИА увиде дека со малку пари одвоени за маркетинг нема резултати. Агенцијата почна со откупување рекламен простор на билбордите на аеродромите, се објавуваа огласи на секој можен начин, се отвораа Интернет страници со препораки и упатства, се об-

Тајната политика, тајната дипломатија и шпионажата секогаш се поврзувале со важни државни работи. Нивното значење особено доаѓа до израз во тешки, кризни и воени состојби. Понекогаш, на пример, како во периодот на Втората светска војна, читањето на германските шифрирани пораки од страна на Британците ја спасило не само Велика Британија, туку и Европа од злото на нацизмот. Тоа покажува колку разузнавањето е важна област од стратегијата на една држава. Но, не секогаш владетелите им верувале на своите разузнавачи. Своевремено, Сталин повеќе му верувал на Хитлер отколку на своите шпиони, па цената од тоа ја платил со 20 милиони жртви.



јавуваа конкурси по весници ширум светот. Интересно е тоа што во целата таа претквалификациона постапка се бараат интересни профили на луѓе - да декодираат шифри, да се маскираат, течно да говорат на арапски јазик, да бидат подготвени да се впуштат во не-возможни мисии. Но, сепак ЦИА не застанува само на тоа. Таа избира комерцијални модели за придобивање нови членови, кои немаат некоја претходна стручна подготовка, туку се раководат по начелата на осет, рефлекс и инстинкт. Старата гарда во американската разузнавачка агенција смета дека на тој начин ЦИА го жртвува квалитетот на разузнавањето на сметка на квантитетот. Директорот на агенцијата Мајкл Хајден смета дека денешниот кадровски состав на ЦИА е најмлад од основањето на организацијата. Истовремено, ќе дода-

цијата полека но сигурно раскрстува со стариот потенцијал.

НОВО ТЕЛО СО НОВ ОБЛИК НА МОНИТОРИНГ

Минатата година ЦИА донесе одлука за формирање нова служба која ќе биде втемелена на основата да ги контролира и да ги проверува информациите на разузнавачите собрани на терен, а не по електронски пат. Задачата на новата Национална тајна служба на Америка е да ги координира активностите на ЦИА, ФБИ и на Министерството за одбрана. Создавањето на новото тело ја заврши долгогодишната полемика околу тоа дали ЦИА и натаму ќе ги контролира

полицијата би можеле да се активираат и по сопствени проценки на теренот. Програмата е легална, а доби широка поддршка по нападите врз Пентагон и Светскиот трговски центар. ЦИА успеа да привлече повеќе земји од светот да се впуштат во соработка со Америка во областа на разузнавањето. Тука се вклучени Индонезија, Узбекистан, Франција... Центрите во овие земји не се поврзани со тајните затвори на ЦИА.

МОСАД - ТИМ ОД КОЈ ДРУГИТЕ УЧАТ

Израелската тајна служба "Мосад" важи за една од најугледните и најмоќните во светот. Истовремено таа е и најорганизираната разузнавачка установа на планетата. За нејзиното име се врзуваат многу спектакуларни акции и операции низ многу региони кои му помогнаа на Израел сите овие години да опстане во непријателското арапско опкружување. Во Ерусалим "Мосад" има статус на мит, национално достоинство и институција со немерливи заслуги за постоењето на еврејската држава. Оперативците на израелската тајна служба се врвни професионалци и иноватори



У ТОА ГОРДО ЗВУЧИ!

де дека тој е најнеискусниот аналитички тим во историјата на ЦИА. Други шефови од истата установа, пак, велат дека поминало времето на т. н. таинствена агенција и сега таа треба да се прилагоди на новите прилики во светот. Сега на сцена стапува нова генерација израсната покрај компјутери и Интернет, а не по улици и квартави каде се кријат нарко-босовите и терористите. Интересен е показателот дека дури 40 проценти од денешниот кадровски состав на ЦИА почнал да работи по нападите од 11 септември. Со тоа е јасно дека аген-

класичните шпионски активности на земјата. Одборот на американскиот Сенат за разузнавачки активности сугерираше со шпионирањето да управува националниот директор за разузнавачки работи. Најавено е дека идентитетот на директорот на новата служба ќе биде таен и дека ќе се спомнува само со шифрата "Џоси". Последниве две години ЦИА има воспоставено тајни противтерористички центри во повеќе од дваесет земји во светот. Тие можат да дејствуваат во согласност со информациите добиени од ЦИА, но локалните агенти и

во областа на разузнавањето и конспиративното дејствување. Еден од основните принципи врз кои ја базираат својата работа е "непријателот никогаш да не те фати". Но, сепак и агентите на "Мосад" не се секогаш идеални. И тие подлежат на контраудари кои потоа лошо се одразуваат врз Израел. Во 1973 година, во една неуспешна акција во Норвешка биле уапсени четворица агенти на "Мосад", кои за време на сослушувањето пред судот прв пат ја откриле организацијата и тактиката на дејствување на т.н. ударен тим. Задача им било

Коментар

да ги пронајдат и да ги ликвидираат непријателите на Израел ширум светот. Името на групата било означено со буквите од хебрејската абецеда. Хиерархијата на "Мосад" е составена од следните категории:

Прва група - (АЛЕПХ) - тука влегуваат ликвидатори, професионални убијци опремени со специјални видови лесно преносливо и расклопено оружје, со придушувачи и одлична прецизност. Дел од тоа оружје се произведува во лабораториите на "Мосад". Втора група - (БЕТХ) - се ангажира за повлекување на тимот од местото на акцијата и овозможува безбедно напуштање на поширокото подрачје. Трета група - (ХЕТХ) - станува збор за пар (маж и жена), кој изнајмува конспиративни станови, автомобили и легално обезбедува сè она што е потребно за непречено изведување на акцијата. Четврта група - (АСИН) - квантитативно е најголема и има најсложена задача, да ги идентификува лицата кои треба да бидат ликвидирани. Одговорноста на оваа група е голема и практично од неа зависи крајниот исход на акцијата и судбината на целиот разузнавачки тим. Петта група - (ЉОПХ) - одржува врски со централата на "Мосад" во Тел Авив за во случај на потреба да може да се прават консултации. За да може врската да биде тајна, без можност за прислушување, таа се воспоставува од

Историјата на разузнавањето може да се подели на четири временски периоди. До Првата светска војна агентурите биле дворски служби и, пред сè, служеле за заштита на круната и на династијата, а дури потоа на државата. Вооружените судири во светот, кои траеле до 1945 година, го издигнуваат разузнавањето на ниво на тајни министерства за војни. Таквиот карактер го задржале и во времето на Студената војна, кога функционираше како еден вид штит меѓу Истокот и Западот.

амбасадата на Израел во соодветната држава и се пренесува по пат на шифрирани пораки.

Тајната и прикриена војна меѓу Израелците и Арапите на овој план продолжува и натаму. Во таа војна "Мосад" ја има централната улога, но во последно време одредени негови постапки во оперативната работа мора детално да се испитаат како од професионална, така и од етичка гледна точка.

РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со вклучителот на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно **CD на крајот на 2005 година** со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сè ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е повозата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секторскиот работен, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врши стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание на РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични корици, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Алфубен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Комати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ќе добиете сите податоци со одвојно дадена шифра.

Користете ја нашата веб-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СВЕЖА СЪБИРАЊА**
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**
- 1 P-РЕГИСТАР**
- 2 16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со поштом,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300

СТРАНИЦИ и
16

ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

**САМО ЗА
14.700 ДЕН**